



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 26 април 1968
Скопје
Број 15

Преплатата за 1968 год. изнесува 55 (5.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

139.

Врз основа на член 171 став 2 и 5 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66 и 12/67), точка 4 од Одлуката за начинот на кој се утврдува просечното траење на користењето на инвалидска пензија односно семејни пензии („Службен лист на СФРЈ“ бр. 47/67) и член 35 став 1 точка 12 од Статутот на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, Советот на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, на седницата одржана на 9 април 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОСЕЧНОТО ТРАЕЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО НА ИНВАЛИДСКА ОДНОСНО СЕМЕЈНИ ПЕНЗИИ ВО СР МАКЕДОНИЈА

I

За утврдување височината на надоместокот на штета во еден вкупен износ во смисла на член 171 став 3 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување просечното траење на користењето на инвалидска односно семејни пензии во СР Македонија се утврдува, и тоа:

- 1) 21 година, 7 месеци и 20 дена за корисниците на инвалидска пензија — мажи;
- 2) 25 години, 3 месеци и 14 дена за корисниците на инвалидска пензија — жени; и
- 3) 7 години, 4 месеци и 24 дена за корисниците на семејни пензии.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1968 година.

Бр. 01-1180/1

9 април 1968 година

Скопје

Претседател,
Петко Мартиновски, с. р.

140.

Врз основа на член 35 став 1 точка 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и член 32 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67 и 54/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 17 април 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО ГОДИНИТЕ 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 И 1966 НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 1967 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдуваат валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи остварени во годините 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 и 1966 на ниво на личните доходи од 1967 година.

II

На осигурениците кои остваруваат право на пензија по одредбите на Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67 и 54/67) и на Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 5/65, 10/65, 14/66, 1/67, 23/67 и 54/67), а пензискиот основ им се утврдува со пресметување на личните доходи остварени во поранешните години на ниво на личните доходи од 1967 година, пресметувањето ќе се извршува со примена на следниве коефициенти:

- за личните доходи од 1961 година — 379
- за личните доходи од 1962 година — 324
- за личните доходи од 1963 година — 281
- за личните доходи од 1964 година — 220
- за личните доходи од 1965 година — 165
- за личните доходи од 1966 година — 116

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКАТА ЗАЕДНИЦА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ

Бр. 01-1234/1

17 април 1968 година

Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

141.

Врз основа на член 118 став 2 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 17 април 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАКРЕПНУВАЊЕ НА ПЕНЗИОНЕРИТЕ ВО 1968 ГОДИНА

I

На корисниците на инвалидска, старосна и семејна пензија им се определува надоместок за закрепнување во 1968 година во износ од 80 динари.

II

Надоместокот од претходната точка ќе им се исплатува на корисниците на пензија кои тоа право го оствариле и престанале да работат до 1 јануари 1968 година, како и на оние кои оствариле право на пензија и престанале да работат во текот на 1968 година, а не ползувале годишен одмор во таа година.

III

Повеќе корисници на семејна пензија по едно решение се сметаат како еден корисник за исплата на надоместок за закрепнување по оваа одлука.

IV

Средствата за закрепнување на пензионерите издвоени до крајот на 1968 година, кои не ќе бидат исползувани за исплата на надоместокот во смисла на точка I и II од оваа одлука, ќе се употребат сообразно со нивната намена во наредниот период.

V

Исплатата на надоместокот за закрепнување на корисниците на пензија по оваа одлука ќе се изврши заедно со исплатата на зголемувањето на пензиските примања за периодот јануари—април 1968 година.

VI

Средствата издвоени за изградба на објекти за одмор и рекреација на пензионерите за годините 1966 и 1967 во вкупен износ од 814.412,67 динари се доделуваат на Републичкиот одбор за Македонија на Сојузот на здруженијата на пензионерите и инвалидите на трудот како неповратни средства за изградба на објект за одмор и лекување на пензионерите во месноста Катлановска Бања.

За начинот на ползувањето на средствата од претходниот став Републичкиот одбор за Македонија на Сојузот на здруженијата на пензионерите и инвалидите на трудот ќе склучи посебна спогодба со Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје, кој е овластен да ракува со средствата за помагање закрепнувањето на пензионерите.

VII

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ**

Бр. 01-1235/1
17 април 1968 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

142.

Врз основа на член 22 став 1 точка 3 и членот 113а став 1 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67), Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје, на седницата одржана на 17 април 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗГОЛЕМЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПОГОЛЕМА ОПАСНОСТ ОД НЕСРЕКА НА РАБОТА ИЛИ ОД ЗАБОЛУВАЊЕ ОД ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ ЗА 1968 ГОДИНА

I

Во Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените трошоци на инвалидското осигурување кои произлегуваат од поголема опасност од несреќа на работа или од заболување од професионална болест за 1968 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/68), во точка III став 1 се вршат следниве измени и дополнувања:

Во разред I редните броеви 69 и 78 се бришат, а во реден број 109 по зборот „Техничари“ се додава „во производство“.

Во разред II реден број 50 по зборот „работници“, место „а“ треба да стои „на“.

Во разред V редниот број 5 се брише.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1968 година.

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА
НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
НА РАБОТНИЦИТЕ — СКОПЈЕ**

Бр. 1233/1
17 април 1968 година
Скопје

Претседател,
Мара Минанова, с. р.

143.

Врз основа на член 3 и член 55 став 1 точка 4 од Основниот закон за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/64, 57/65 и 29/66), а во согласност со заклучокот на Собранието на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците, донесен на седницата одржана на 9. XII. 1965 година, директорот на Републичкиот завод за социјално осигурување — Скопје и претседателот на Адвокатската комора на СР Македонија, склучуваат

ДО Г О В О Р

**ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА АДВОКАТИТЕ
ОПШТИ ОДРЕДБИ**

Член 1

Со овој договор се обезбедува здравствено осигурување и спроведува инвалидското и пензиското осигурување на адвокатите, членовите на Адвокатската комора во СР Македонија и на членовите на нивните семејства.

Член 2

Со својство на осигуреник според овој договор адвокатот се здобива со денот на неговото запишување во именикот на адвокатите, а му престанува тоа својство со денот на неговото бришење од именикот.

Член 3

На адвокатот не му престанува осигурувањето за време на привремено запирање на неговото вршење адвокатура до една година, доколку адвокатот за тоа време го плаќа придонесот за социјално осигурување.

Член 4

Здравственото осигурување на адвокатот се обезбедува во рамките на комуналниот завод за социјално осигурување на чие подрачје се наоѓа деловната просторија на адвокатот.

Инвалидското и пензиското осигурување на адвокатите се спроведува во рамките на Републичката заедница на социјалното осигурување на работниците на СР Македонија.

Член 5

Правата од здравственото, инвалидското и пензиското осигурување адвокатите и членовите на нивните семејства ги имаат во обем и под условите определени со Основниот закон за здравствено осигурување, Основниот закон за инвалидското осигурување и Основниот закон за пензиското осигурување, за лицата во работен однос, доколку со одредбите на споменатите закони, што се однесуваат на лицата кои вршат самостојни дејности, и со овој договор не е определено поинаку.

Одредбите од законите од претходниот став, што се однесуваат на борците од Народноослободителната борба и на Шпанските борци, ќе се применуваат и на адвокатите — учесници во НОВ односно Шпански борци.

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 6

Надоместокот на личниот доход во случај на привремена спреченост од работа (член 48 став 1 точка 1 од Основниот закон за здравственото осигурување) на адвокатите им припаѓа од триесет и првиот ден на непрекинатото траење на таа неспособност.

Надоместокот од претходниот став се определува според месечниот просек од збирот на основиците од член 21 и 23 на овој договор, што служеле како основица за плаќање на придонесите за социјално осигурување во календарската година што претходи на годината на настанувањето времена спреченост од работа. Доколку осигуреникот немал обврска за плаќање на придонесите за целата претходна календарска година, месечниот просек ќе се изнајде од збирот на паричните износи на осигурувањето што служеле како основица за плаќање на придонесите за социјално осигурување за месеците што претходеле на месецот во кој настапила привремена спреченост од работа.

Член 7

Одредбите на членот 50 став 1, членот 51 став 1 и членот 71 став 1 од Основниот закон за здравственото осигурување, нема да се применуваат на осигурениците според овој договор.

Член 8

Доколку во текот на користењето на надоместокот на личниот доход по основ на спреченоста од работа (член 48 став 1 точка 1 од Основниот закон за здравственото осигурување) или по основ на отсуство поради бременост и породување (член 70 став 1 од споменатиот закон) канцеларијата на осигуреникот работи, за тоа време надоместокот се намалува за 50%.

Член 9

Користењето на правата од здравственото осигурување според овој договор не може да започне доколку придонесите за сите гранки на осигурувањето не се уплатени до крајот на месецот по месецот во кој придонесите биле стасани за плаќање.

Во случај на претходниот став не се запира користењето на правата започнато пред стасаноста на неуплатените придонеси.

Запреното користење на правата се воспоставува за понатаму од денот на подмирувањето на сите стасани а неуплатени придонеси.

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 10

Адвокатите се осигурени за сите случаи на инвалидност, предвидени со Основниот закон за инвалидското осигурување.

Член 11

Како своја работа во смисла на членот 32 од Основниот закон за инвалидското осигурување се сметаат сите работи што адвокатот ги врши врз основа на прописите за адвокатурата.

Член 12

За пресметување на надоместокот и материјалното обезбедување според Основниот закон за инвалидското осигурување, како личен доход се зема просечниот месечен износ на основиците на осигурување на адвокатот од членот 21 и 23 на овој договор, што служеле како основица за плаќање на придонесите за социјално осигурување за една година пред месецот во кој настапила инвалидността.

Доколку осигуреникот немал обврска за плаќање на придонеси за цела година пред месецот во кој настапила неговата инвалидност, месечниот просек на паричните износи на осигурувањето се наоѓа од збирот на основиците што служеле за плаќање придонеси за социјално осигурување во неполна година.

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 13

Правата од пензиското осигурување ги стекнуваат осигурениците и членовите на нивните семејства во обем и под условите определени со Основниот закон за пензиското осигурување за лицата во работен однос, ако со овој договор не е одредено поинаку.

Адвокатите не можат да остваруваат право на предвремена пензија од член 28 од Основниот закон за пензиското осигурување, ниту право на заштитен додаток на пензијата.

Член 14

Старосна пензија се определува од основицата на осигурувањето што ја прави било кој непрекинат десетгодишен просек на основиците на осигурување од членот 21 и 23 на овој договор на кој осигуреникот бил осигурен.

За пресметување на досетажниот просек на основицата на осигурување се земаат предвид само оние основици на осигурување од календарската година во која осигуреникот бил осигурен најмалку шест месеци.

Член 15

Доколку во десетгодишниот период, во кој се утврдува пензискиот основ (член 118 од Основниот закон за пензиското осигурување) адвокатот провел еден дел од тој период во работен однос или друго својство по кое бил задолжително осигурен, а друг дел во адвокатура, пензискиот основ се утврдува од личните приходи што служат за утврдување на пензискиот основ од периодот на работниот однос или во друго својство и од основиците на осигурувањето од периодот на вршењето адвокатура.

Член 16

Пензионерите кои се здобиле со старосна пензија по основ на работен однос или самостојна професионална дејност, а по пензионирањето почнале да вршат адвокатура, можат да се здобијат со право на пензија според овој договор доколку најмалку три години биле осигурени како адвокати. Ова се однесува на пензионерите кои право на старосна пензија оствариле со пензиски стаж помал од 40 години (мажи) односно 35 години (жени), а борците од НОП од пред 9. IX. 1943 година и Шпанските борци со пензиски стаж помал од 35 години (мажи) односно 30 години (жени).

Старосната пензија од претходниот став наново се определува по барање на адвокатот врз основа на десетгодишен просек на личните приходи и основи на осигурување.

Адвокатот може да бара, наместо ново определување на пензијата според претходните ставови, определената пензија да му се наголеми за соодветен процент врз основа на времето на вршењето адвокатура по пензионирањето.

Член 17

На членовите на семејството на адвокатот, загинат, умрен или исчезнат под околностите од членот 243 од Основниот закон за пензиското осигурување, по нивно барање ќе им се признае правото на семејна пензија во обем и под условите од наведената одредба, доколку адвокатот вршел адвокатска дејност непосредно пред настапувањето на околностите од истата одредба, или доколку во тоа време адвокатот бил вон од таква дејност поради околностите од членот 146 од споменатиот закон.

ПЕНЗИСКИ СТАЖ

Член 18

Во пензиски стаж на адвокатите им се сметаат:

- 1) периодите на стаж на осигурување навршени во осигурување по договорите за социјално осигурување на адвокатите;

2) периодите на стаж на осигурувањето од член 126 до 137 од Основниот закон за пензиското осигурување;

3) периодите на стаж што по одредбите на Основниот закон за пензиското осигурување се сметаат како посебен стаж (член 138 до 161 од Основниот закон за пензиското осигурување), освен периодите на посебен стаж што по тој закон се сметаат во стаж а кои по Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 51/57) не се сметале во пензиски стаж;

4) времето provedeno во вршење на адвокатура по 15 мај 1945 година до денот на востанувањето на задолжителното осигурување на адвокатите (посебен стаж);

5) времето provedeno во вршење на адвокатура или јавно бележничество пред 15 мај 1945 година, онолку време колку осигуреникот по таа дата провёл во работен однос со полно работно време или во друго својство изедначено со работен однос или во вршење на адвокатура, под услов по 15 мај 1945 година да провёл најмалку 5 години во таков работен однос или во друго својство изедначено со него односно во адвокатура (посебен стаж);

6) временскиот период од 6. IV. 1941 до 15. V. 1945 година во кои осигуреникот не вршел адвокатска дејност или дејност на јавен бележник од причини, наведени во членот 146 од Основниот закон за пензиското осигурување (посебен стаж).

При утврдувањето на пензискиот стаж согласно ќе се применуваат прописите од член 162—166 од Основниот закон за пензиското осигурување.

Член 19

Во пензиски стаж, како посебен стаж на осигурениците им се смета сето време на вршење адвокатура или јавно бележничество пред 15. V. 1945 година — ако осигуреникот по таа дата провёл најмалку 15 години во работен однос со полно работно време или во друга со него изедначена работа односно во адвокатура.

Член 20

Доколку признавањето на определен период во пензиски стаж според Основниот закон за пензиското осигурување и Основниот закон за инвалидското осигурување е условено со стапување во работен однос, односно со траење или престанок на таков однос, ќе се смета дека адвокатот го исполнил тој услов со почнувањето на вршењето адвокатска или јавнобележничка дејност, односно со траење или престанок на вршењето на таква дејност.

ОСНОВИЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 21

Основиците на осигурувањето се определуваат според должината на пензискиот стаж, и тоа:

На осигуреник-маж со стаж	На осигуреник-жена со стаж	Осно-випа на осигур.
до 10 год.	до 10 год.	700
преку 10 до 20 год.	преку 10 до 18 год.	800
„ 20 до 30 год.	„ 18 до 25 год.	1.000
„ 30 години	„ 25 години	1.200

Определување повисока основица на осигурување според навршениот пензиски стаж се врши од првиот ден на наредниот месец по месецот во кој се исполнети условите за промена на основот на осигурувањето.

Кога со дополнително признавање на пензиски стаж осигуреникот се здобие со право на повисока основица на осигурување, во смисла на ставот 1 од овој член, менувањето на основицата се врши од првиот ден на наредниот месец по поднесување на барањето.

Член 22

Во зависност од порастот на личните доходи основиците на осигурување од членот 21 став 1 на овој договор, почнувајќи од 1. I. 1968 година задолжително се пресметуваат во почетокот на секоја календарска година на соодветни повисоки износи со примена на валоризациониот коефициент кој го утврдува со одлука Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците на СР Македонија, ако општиот просек на личните доходи во минатата година во Републиката се зголемил најмалку за 5%.

Ако општиот просек на личните доходи во минатата година во Републиката се зголеми за помалку од 5% па затоа не е извршено пресметување на основиците на осигурувањето во смисла на претходниот став, процентот на зголемувањето на личните доходи од претходната година се додава на процентот на личните доходи во идната година, па основиците на осигурување се зголемуваат за вкупниот процент на зголемувањето на личните доходи во двете години во смисла на ставот 1 на овој член.

Член 23

По барање на осигуреникот ќе му се определи повисока основица на осигурување од членот 21 на овој договор од оној кој би му бил определен според должината на пензискиот стаж.

Исто така, на осигуреникот, по сопствен избор, ќе му се определи основица на осигурување од 1 300 или 1 500 нови динари, ако осигуреникот (маж) нема повеќе од 30 години односно (жена) 25 години признат пензиски стаж.

Член 24

Основицата на осигурување според членот 23 на овој договор може да се измени од првиот ден на наредниот месец по месецот во кој е поднесено барањето за измена на тој износ.

Измена на основиците на осигурување според членот 23 од овој договор не може да се изврши за времето додека трае времената неспособност односно спреченост за работа (член 48 став 1 точка 1 и 3 до 6 и член 70 од Основниот закон за здравственото осигурување).

П Р И Д О Н Е С И

Член 25

Адвокатите плаќаат придонес за социјално осигурување пропишани за граѓаните за кои се осигурени.

Член 26

За плаќање придонеси според овој договор служи основицата на осигурувањето (член 21 и 23 на овој договор), во кој адвокатот е индивидуално распореден според членот 32 на овој договор.

Член 27

Адвокатите ги плаќаат придонесите за социјално осигурување според стопите определени од надлежниот орган на социјалното осигурување за осигурениците во работен однос, пресметани за примена на него износ на осигурувањето.

Месечниот износ на придонесите се пресметува со примена на стопите пропишани според претходниот став на основицата на осигурувањето од членот 21 и 23 на овој договор.

Член 28

Обврзник на придонеси според овој договор е адвокатот кој истите ги уплатува сам.

Придонесите за социјално осигурување не се плаќаат за време спреченоста на адвокатот од работа (член 48 став 1 точка 1 и 3 до 6 и член 70 од Основниот закон за здравственото осигурување).

Член 29

Придонесите се плаќаат на комуналниот завод за социјално осигурување при кој адвокатот се води како осигуреник.

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 30

Адвокатот е должен во рок од 8 дена од денот на неговото впишување во именикот на адвокатите, односно од денот на бришењето од тој именик да поднесе пријава за осигурување, односно одјава на осигурувањето на комуналниот завод за социјално осигурување надлежен за подрачјето на кое се наоѓа неговата работна просторија.

Адвокатот е должен кон пријавата за осигурување да приложи докази за впишување во именикот на адвокатите и за утврдувањето на осигурувањето.

Доколку адвокатот не постапи според претходниот став, заводот може по службена должност да ги прибави нужните податоци.

Член 31

Адвокатот е должен да го извести надлежниот завод за социјално осигурување за секоја промена на личните и другите околности што се од влијание за неговите права или обврски од неговото осигурување според овој договор.

Член 32

Комуналниот завод за социјално осигурување со одделно решение го распоредува адвокатот во соодветна основица на осигурувањето при почетокот на осигурувањето и при секоја промена на околностите, што се од влијание за висината на паричниот износ на осигурувањето.

Препис од решението од претходниот став се доставува на Адвокатската комора.

Член 33

Постапката за остварување на правата според овој договор се покренува по барање на осигуреникот односно членовите на неговото семејство.

Член 34

Кога при барањето да се користи одделно право од осигурувањето се констатира дека осигуреникот не ги уплатил сите стасани за плаќање придонеси и дека поради тоа не може да се започне со користењето на правата, надлежниот завод за запирање користењето на правото донесува одделно решение.

Член 35

За се што се однесува на начинот за извршување на обврските на осигуреникот и за остварување на нивните права се применуваат одредбите од прописите за здравственото, пензиското и инвалидското осигурување, доколку со овој договор не е поинаку определено.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 36

Адвокатите кои се затечени на денот на стапувањето во сила на овој договор како осигуреници според договорот за социјално осигурување на адвокатите од 12 јуни 1964 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 33/64), надлежниот завод по службена должност со одделни решенија ќе ги распореди во соодветни основици од членот 21 и 23 на овој договор.

Член 37

Придонесите за социјално осигурување според овој договор ќе се плаќаат почнувајќи од 1 јануари 1967 година.

Доколку од распоредот на адвокатите според членот 36 на овој договор ќе произлезе поголема обврска за плаќање на придонесите во однос на досега уплатените придонеси, разликата на таа обврска ќе се уплатува во тримесечни рати до конечна уплата на целата разлика. Доколку пак ќе произлезе помала обврска, вишокот на уплатените придонеси ќе се засмета како уплатени придонеси за идните месеци.

Член 38

Со денот на влегувањето во сила на овој договор престанува да важи договорот за социјално осигурување на адвокатите од 12 јуни 1964 година („Службен лист на СФРЈ“ број 33/64).

Член 39

Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето.

Бр. 13-318/67

1 март 1968 година
Скопје

Договорувачи:

За Адвокатската комора на СРМ Претседател, Трајко Јовев, с. р.	За Републички завод за социјално осигурување — Скопје Душко Ѓорѓиев, с. р.
---	---

Прописи на општинските собранија

СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ

22.

Врз основа на член 45 од Основниот закон за финансии на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/64) и член 36 став 3 од Статутот на општината Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на ден 11. IV. 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ
ЗА 1968 ГОДИНА

I. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Буџетот на општината Кавадарци за 1968 година содржи:

Приходи во нови динари	7.191.000
од кои:	
— од сопствени извори нови динари	4.901.000
— од дополнителни средства на Републиката нови динари	2.290.000
Распоредени приходи нови динари	7.041.000
Нераспоредени приходи нови динари	150.000

Член 2

Општинските органи и другите корисници на средствата од Општинскиот буџет се должни извршувањето на работите и задачите од својот делокруг да го организираат во границите на средствата што им се одобрени со овој буџет, раководејќи се од начелото на рационалност и штедење при користење на одобрените средства.

Општинските органи не можат да преземаат обврски на товар на Општинскиот буџет над износите утврдени за 1968 година, ниту да создаваат обврски на Општинскиот буџет за идните години, ако тоа не е утврдено со закон или друг акт на Собранието на општината Кавадарци, односно акт на Советот за финансии донесен врз основа на закон.

Обврските од став 2 од овој член можат да се создаваат само ако со актот со кој се создаваат тие обврски се обезбедуваат и извори на приходи за нивното подмирување.

Член 3

Средствата за вршење редовна дејност на општинските органи можат да се зголемуваат ако со закон бидат изменети нивните задачи, ако им би-

дат и доделени нови задачи или им бидат изменети условите за работа, поради кои ќе биде потребно зголемување бројот на работниците односно материјалните трошоци.

За зголемувањето на средствата во смисла на претходниот став одлучува Советот за финансии врз основа на барање и поднесена документација за видот, сложеноста и обемот на задачите односно изменетите услови за работа.

Зголемувањето на средствата од став 1 на овој член се врши од буџетската резерва.

Член 4

Средствата за вршење редовна дејност на општинските органи ќе се намалат само ако намалувањето на задачите или изменетите услови за работа налагаат намалување бројот на работниците, односно материјалните трошоци.

Ако врз основа на општинските прописи се поднесуваат задачи од еден на друг општински орган, се пренесуваат и соодветните средства.

Износот за кој се намалени средствата за вршење на редовната дејност на општинските органи во смисла на став 1 од овој член, до колку не се пренесе на друг општински орган, се пренесува во буџетската резерва.

За намалувањето односно пренесувањето на средствата во смисла на став 1 и 2 од овој член одлучува Советот за финансии со претходно мислење на органот на кој му се намалуваат средствата, односно од органите од кои и на кои се пренесуваат средствата.

Член 5

Средствата што им се обезбедени на општинските органи за посебни намени ќе се користат само за потребите за кои се обезбедени тие средства, преку одделна сметка.

Средствата распоредени за посебни намени што не ги извршуваат органите непосредно, ќе се користат врз основа на програмите и писмените договори што врз основа на тие програми со соодветните организации ќе ги склучат општинските органи-носителите на тие средства. По еден примерок од склучените договори му се доставуваат на Одделението за финансии при општината Кавадарци, во срок од еден месец по склучувањето.

Програмите од претходниот став ги утврдува старешината на општинскиот орган на управата.

Член 6

На општинските органи, кои со рационално користење на средствата за посебни намени што имаат карактер на материјални и функционални расходи остварат заштеди, Советот за финансии може, по предлог на органот, да одобри дел од тие заштеди да се користат за лични доходи, за набавка на опрема и за заедничка потрошувачка.

Учеството на органите во заштедите од претходниот став се утврдуваат со завршната сметка на Општинскиот буџет.

Одредбите од став 1 на овој член не се однесуваат за постигнатите заштеди при склучувањето на договорите според став 2 на член 5 од оваа одлука.

Член 7

Ако во текот на извршувањето на буџетот се утврди дека средствата споредени за посебни намени не ќе бидат делумно или во целина потрошени, Советот за финансии може непотрошените средства, освен средствата од претходниот член, да ги пренесе во буџетската резерва.

Член 8

Се овластува Советот за финансии да донесува одлука за користење на средствата од буџетската резерва во висина од 10.000 нови динари.

За поголема сума од претходниот став донесува одлука Собранието на општината Кавадарци.

Член 9

Приходите што ги остваруваат општинските органи од вршењето на технички, сметководствени, административни и сл. услуги на работните и други организации ќе се користат за опрема на органот во износ од најмалку 20%, а остатокот ќе се користи за вршење на редовна дејност.

Член 10

Од средствата на придонесите, даноците и таксите што се редовен приход на општината по одбиток на дополнителните и пренесените средства од минатата година се издвојува 1% за резервниот фонд на општината.

Член 11

Од приходите на буџетот на општината за 1968 година се обезбедуваат средствата:

1. за потребите на Општинското собрание и неговите органи;
2. за вршење дејностите на општествените служби чиј основач е Општинското собрание и за извршување обврски и задачи во областа на културата и просветата, социјалната и здравствената заштита на граѓаните од подрачјето на општината, според постојните прописи;
3. за отплатување на достасани ануитети по кредити и гаранции;
4. за вршење на дејностите на општествено-политичките организации и здруженија на граѓаните;
5. за интервенција во стопанството;
6. за задоволување на други општествени потреби и за извршување на обврските и задачите од општо значење на општината, како и за финансирање на потребите од заеднички интерес на оваа и други општествено-политички заедници.

Член 12

Прегледот на приходите на Општинскиот буџет и нивното распоредување по основни намени се наоѓа во Билансот на приходите и општото распоредување на приходите на Општинскиот буџет за 1968 година, кој е составен дел на оваа одлука.

Б И Л А Н С
на приходите и на општиот распоред на приходите на буџетот на општината Кавадарци за 1968 година

Квалификационен број на		П Р И Х О Д И	И з н о с	
форма прих.	потформа прих.		потформа приходи	вкупен на форма приходи
1	2	3	4	5
ВИД 1. ПРИДОНЕСИ				
11		Придонес од личен доход од работен однос:		
	111	— придонес од личен доход од работен однос	1.070.000	
	112	— учество во приходите од придонесот од личниот доход од работен однос на пошироката општествено-политичка заедница	686.000	1.756.000
12		Придонес од личен доход од земјоделската дејност:		
	121	— придонес од личен доход од земјоделската дејност	368.000	
	122	— учество во приходите од придонесот од личен доход од земјоделската дејност на пошироката општествено-политичка заедница	122.000	490.000
13		Придонес од личен доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности:		
	131	— придонес од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности	73.000	
	133	— придонес од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности кој се плаќа во паушален износ и кој се плаќа во процент од остварениот бруто приход	161.000	234.000
14		Придонес од личен доход од самостојно вршење интелектуални услуги:		
	141	— придонес од личен доход од самостојно вршење интелектуални услуги	12.000	12.000
15		Придонес од личен доход од самостојно вршење авторски права, патенти и технички унапредувања:		
	151	— придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања	5.000	5.000
16		Придонес од вкупниот приход на граѓаните		1.000
ВКУПНО ВИД 1. ПРИДОНЕСИ				2.498.000
ВИД 2. ДАНОЦИ				
21		Данок на промет:		
	211	— данок на промет на стоки на мало	929.000	
	212	— данок на промет на надоместоци за услуги	86.000	
	213	— данок на промет на недвижности и права	200.000	1.215.000
22		Данок на приход од згради		175.000
23		Данок на приход од имот и имотни права		7.000
25		Данок на приход остварен со употреба на дополнителна работа од други лица		5.000
26		Данок на наследства и подароци		10.000
ВКУПНО ВИД 2. ДАНОЦИ				1.412.000
ВИД 3. ТАКСИ				
31		Административни такси		110.000
32		Комунални такси		60.000
33		Судски такси		200.000
ВКУПНО ВИД 3. ТАКСИ				370.000
ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИТЕ И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ				
62		Други разни приходи		249.000
ВКУПНО ВИД 6. ПРИХОДИ НА ОРГАНИ И ДРУГИ РАЗНИ ПРИХОДИ				249.000
ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА				
71		Општи дополнителни средства:		
	712	— општи дополнителни средства во определен износ	2.290.000	2.290.000
ВКУПНО ВИД 7. ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА				2.290.000
ВИД 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА				
91		Вишок на приходите по буџетот од претходната година		372.000
ВКУПНО ВИД 9. ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА				372.000
ВКУПНО ПРИХОДИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ				7.191.000
(видови 1 до 9)				

ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

Квалификационен број на			Износ на	
распоред. група	распоред. под група	ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	распоредена под група	распоредена група
1	2	3	4	5
		ОСНОВНА НАМЕНА 01 — ДЕЈНОСТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВОСПИТУВАЊЕТО		
01—2		Средства распоредени во определен износ (Освен за инвестиции)		1.110.000
		ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 01		1.110.000
		ОСНОВНА НАМЕНА 02 — НАУЧНА РАБОТА		
02—2		Средства распоредени во определен износ:		
	02—2—2	— за посебни намени (освен за инвестиции)	1.000	1.000
		ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 02		1.000
		ОСНОВНА НАМЕНА 03 — КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА ДЕЈНОСТ		
03—2		Средства распоредени во определен износ:		
	03—2—1	— за редовната дејност	110.000	
	03—2—2	— за посебни намени (освен за инвестиции)	252.500	362.500
		ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 03		362.500
		ОСНОВНА НАМЕНА 04 — СОЦИЈАЛНИ ГРИЖИ		
04—2		Средства распоредени во определен износ:		
	04—2—1	— за редовна дејност	80.000	
	04—2—2	— за посебни намени (освен за инвестиции)	372.000	452.000
		ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 04		452.000
		ОСНОВНА НАМЕНА 05 — ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА		
05—2		Средства распоредени во определен износ:		
	05—2—2	— за посебни намени (освен за инвестиции)	283.000	273.000
		ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 05		273.000
		ОСНОВНА НАМЕНА 06 — КОМУНАЛНА ДЕЈНОСТ		
06—2		Средства распоредени во определен износ:		
	06—2—2	— за посебни намени (освен за инвестиции)	340.000	340.000
		ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 06		340.000
		ОСНОВНА НАМЕНА 07 — РАБОТА НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ		
07—2		Средства распоредени во определен износ:		
	07—2—1	— за редовната дејност	3.315.000	
	07—2—2	— за посебни намени (освен за инвестиции)	289.000	3.604.000
		ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 07		3.604.000
		ОСНОВНА НАМЕНА 13 — ДЕЈНОСТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ		
13—2		Средства распоредени во определен износ		158.500
		ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 07		158.500
		ОСНОВНА НАМЕНА 14 — НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ		
14—2		Средства распоредени во определен износ:		
	14—2—21	— за текушти вложувања	10.000	
	14—2—22	— за отплата на ануитети	400.000	410.000
		ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 14		410.000
		ОСНОВНА НАМЕНА 16 — ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО		
16—2		Средства распоредени во определен износ:		
	16—2—21	— за текушти вложувања	60.000	60.000
		ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 16		60.000

1	2	3	4	5
	ОСНОВНА НАМЕНА 17 — БУЏЕТСКИ ОБВРСКИ ОД ПОРАНЕШНИ ГОДИНИ			
17—2	Средства распоредени во определен износ			200.000
	ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 17			200.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 18 — ИЗДВОЈУВАЊА ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД			
18—1	Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи			60.000
	ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 18			60.000
	ОСНОВНА НАМЕНА 19 — НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ-ТЕКУШТА РЕЗЕРВА			
19—2	Средства распоредени во определен износ			150.000
	ВКУПНО ОСНОВНА НАМЕНА 19			150.000
	ВКУПНО РАСПОРЕДЕНИ И НЕРАСПОРЕДЕНИ ПРИХОДИ (ОСНОВНИ НАМЕНИ 01—19)			7.191.000

II. ПОСЕБЕН ДЕЛ

Член 13

Распоредот на приходите на општинскиот буџет за 1968 година во износ од 7.191.000 нови динари по носители, корисници и поблиски намени во рамките на општиот распоред на приходите од член 12 од оваа одлука е извршен во посебниот дел од буџетот.

Член 14

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1968 година.

Бр. 01-2395

11 април 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

23.

Врз основа на член 64 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/64), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 11. IV. 1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ ЗА 1967 ГОДИНА

Член 1

Се одобрува завршната сметка на буџетот на општината Кавадарци за 1967 година, со:

— Приходи	5.960.789
— Посебна буџетска резерва	23.421
— Чист приход на буџетот	5.932.368
— Расходи	5.588.417
— Вишок на приходи	372.372

Член 2

Вишокот на приходите во износ од 372.372 нови динари се пренесува како приход во буџетот на општината Кавадарци за 1968 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 01-2396

11 април 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

24.

Врз основа на член 5, 22, 23, 35 и 43 од Основниот закон за данокот на промет („Службен лист на СФРЈ“ бр. 14/65, 57/65 и 52/66), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 11-IV-1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ОПШТИНСКИ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО

Член 1

Во Одлуката за воведување на општински данок на промет на стоки на мало и општински данок на надоместок од услуги и за пропишување начинот на утврдувањето, пресметувањето и наплатувањето на сојузниот, републичкиот и општинскиот данок на промет на обврзниците на кои придонесот од личен доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности им се обложува според основицата или во паушален износ, се брише точката на крајот во член 10, а се додаваат зборовите „и работничката менза на Шумско-индустријскиот комбинат „Страшо Пинџур“ — Кавадарци“.

Член 2

Тарифниот број 2 од споменатата одлука се менува и гласи:

„На прометот на патнички и товарни автомобили и земјоделски машини 3%“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-2399

11 април 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

25.

Врз основа на член 106, 108 и 109 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/64), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 11-IV-1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ СО ИНВЕСТИЦИОНЕН КРЕДИТ КАЈ СТОПАНСКАТА БАНКА ВО СКОПЈЕ

I. Се одобрува задолжување на општината Кавадарци кај Стопанската банка во Скопје со инвестиционен кредит за изработување на техничко-економската студија за подобноста на објектот „ФЕ-

НИ“, во износ од 2.875.000 н. д. со срок на отплата 10 години, со каматна стопа 6,5% и казнена стопа 6%.

II. Договорот по претходниот кредит ќе го потпишат претседателот на Општинското собрание и началникот на Одделението за финансии на Собранието на општината Кавадарци.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 01-2400

11 април 1968 година

Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

26.

Врз основа на член 4 и 28 од Законот за мерките за безбедноста на сообраќајот на јавните патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 11-IV-1968 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ ЈАВНИОТ СООБРАЌАЈ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ

Член 1

Во Одлуката за уредување јавниот сообраќај на територијата на општината Кавадарци, под бр. 01-4408/66 год., објавена во „Службен гласник на општината Кавадарци“ бр. 5/66 год., членот 4 се менува и гласи:

„На тротоарите и улиците се забранува оставање предмети кои го попречуваат движењето на пешаците и возилата.

По исклучок, надлежниот орган на управата може на угостителско претпријатие или дуќан да му дозволи да постави маси на тротоар под услов да е обезбеден пешачки премин во ширина од најмалку 2,50 метри. Надлежниот орган на управата може да дозволи и на Управата за комунални служби да поставува саксии со цвеќе или само цвеќе по тротоарите, водејќи сметка со тоа да не се пречи движењето на пешаците и возилата“.

Член 2

По членот 4 се додава нов член 4а и 4б кои гласат:

„Член 4а

Корисниците на станбени, деловни и други простории должни се во зимскиот период да го чистат снегот од тротоарите и тоа секој пред својата просторија.

Член 4б

Запрежно возило може да сообраќа по јавен пат само ако е регистрирано.

Регистрацијата на запрежните возила се врши по одредбите на Одлуката за регистрација на запрежните возила бр. 01-9121/67 год., објавена во „Службен гласник на општината Кавадарци“ бр. 10/67 година“.

Член 3

Во член 22 по бројот 4 се става записка и се додаваат броевите „4а“ и „4б“.

Член 4

Членот 26 се менува и гласи:

„За спроведување на оваа одлука се грижат органот на управата надлежен за внатрешните работи и сообраќајно-комуналниот инспектор на општината Кавадарци“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-2402

11 април 1968 година

Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

27.

Врз основа на член 24 точка 3 и 4 од Законот за искористување на пасиштата („Службен весник на СРМ“ бр. 27/67) и член 5 точка 1, 2, 3 и 4 и член 12 од Законот за искористување на селскостопанското земјиште („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/65 и 12/67), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 11. IV. 1968 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ПАСИШТА ДАДЕНИ НА КОРИСТЕЊЕ НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Пасиштата дадени на користење со решение бр. 01-10620/62 на Народниот одбор на Кавадарска општина и решение бр. 01-9106 од 17. XI. 1964 година на Собранието на поранешната општина Кавадарци се одземаат од натамошно користење на следните стопански организации:

- 1) Земјоделска задруга „Грозд“ од Кавадарци,
- 2) Земјоделска задруга „Димката Ангелов — Габерот“ од Ваташа,
- 3) Земјоделска задруга „Единство“ од с. Трстеник,
- 4) Земјоделска задруга „Пролетер“ од Шивец интегрирана со Лозаро-винарското претпријатие „Тиквеш“ од Кавадарци,
- 5) Земјоделска задруга „Чатино“ од с. Клиново,
- 6) Земјоделска задруга „Илиница“ од с. Раец,
- 7) Земјоделска задруга „Гоце Делчев“ од с. Возарци,
- 8) Земјоделското стопанство „Слога“ од с. Манастирец, интегрирано со Земјоделското стопанство „Сопотско Поле“ во с. Сопот.

2. Пасиштата дадени на користење со решение бр. 2143 и 2144 од 26. VIII. 1961 година на Народниот одбор на општината Градско, се одземаат од натамошно користење од следните стопански организации:

- 1) Земјоделско стопанство „Душан Кирик“ од с. Росоман,
- 2) Земјоделска задруга „Лазо Филипов — Лавски“ од с. Сирково,
- 3) Земјоделско стопанство „Вардар“ само пасиштето примено преку Земјоделската задруга од с. Чичево.

3. Пасиштата дадени на користење со решение бр. 10-874 од 7. IV. 1962 година на Народниот одбор на општината Конопиште се одземаат од натамошно користење од следните стопански организации:

- 1) Земјоделска задруга „Дудица“ од с. Конопиште, интегрирана со Земјоделската задруга „Грозд“ од Кавадарци.

4. Пасиштето „Слива“ кое го користи ШИК „Страшо Пинџур“ од Кавадарци, се одзема од натамошно користење.

5. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-2404

11 април 1968 година

Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

28.

Врз основа на член 90, 91 и 92 од Основниот закон за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/65), член 105 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/68) и член 226 т. 2 од Законот за општината управна постапка, Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 22. IV. 1968 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ПОД ПРИСИЛНА УПРАВА НА ШУМСКО-ИНДУСТРИСКИОТ КОМБИНАТ „СТРАШО ПИЌУР“ КАВАДАРЦИ

1. Шумско индустрискиот комбинат „Страшо Пинџур“ — Кавадарци се става под присилна управа.

2. Присилната управа трае една година од денот на донесувањето на ова решение.

3. За присилен управник се именува Тодор Грозданов, од Кавадарци.

4. Со денот на донесувањето на ова решение се распуштаат органите на самоуправувањето на Комбинатот, а в.д. директорот се разрешува од должноста.

5. Надзор над работата на присилниот управник врши Одделението за стопанство на Собранието на општината Кавадарци.

6. За преземените мерки и за целокупното работење на Комбинатот присилниот управник е должен да поднесува писмен извештај до Одделението за стопанство на Собранието на општината Кавадарци тримесечно, а по истекот на присилната управа до Собранието на општината Кавадарци.

7. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 01-2799

22 април 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината
Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

29.

Врз основа на член 234 став 2 од Статутот на општината Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 11. IV. 1968 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. За началник на Одделението за внатрешни работи на Собранието на општината Кавадарци се назначува Ацо Роглев од Кавадарци.

2. Настап на работа од 15. IV. 1968 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 01-2405

11 април 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

30.

Врз основа на член 193 од Статутот на општината Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, што ќе се одржи на ден 5. III. 1968 година, да донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИМОТНО-ПРАВНИ РАБОТИ

1. Се разрешуваат членовите на Комисијата за имотно-правни работи Атанас Димов — претседател и Никола Наумчев — член.

2. За членови на Комисијата за имотно-правни односи се именуваат:

— Младен Томовски за претседател и

— Јаким Зимовски за член.

3. Мандатот на новоименуваните членови трае до истекот на мандатот на останатите членови на Комисијата.

4. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 01-2406

11 април 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

31.

Врз основа на член 206 став 3 од Статутот на општината Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 11. IV. 1968 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА

I — Се разрешуваат од должноста членови на Советот за народна одбрана на Собранието на општината Кавадарци:

1. Каровски Вуко,

2. Камчев Владо,

3. Петровски Јовче,

4. Мукаетов Васил.

II. За членови на Советот за народна одбрана се именуваат:

1. Александар Грков — секретар на ОК на СКМ,

2. Јанаки Мицев — претседател на ОК на СКМ,

3. Д-р Диме Мешков — директор на Медицински центар,

4. Сиваков Глигор — претседател на ОК СММ — Кавадарци.

III. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 01-2407

11 април 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

32.

Врз основа на член 38 од Основниот закон за установите („Службен лист на СФРЈ“ бр. 5/65) и чл. 19 и 87 од Општиот закон за здравствена заштита и здравствените служби („Службен лист на СФРЈ“ бр. 9/65), Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 11-IV-1968 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ ВО СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР КАВАДАРЦИ

1. За членови на Советот на Медицинскиот центар во Кавадарци, на местата на досегашните претставници на Собранието на општината Кавадарци, на кои мандатот им истечува, се именуваат:

- 1) Илија Каров од Кавадарци,
- 2) Перо Ристов од Кавадарци.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 01-2408

11 април 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

33.

Врз основа на член 39 од Деловодникот на Собранието на општината Кавадарци, Собранието на општината Кавадарци, на заедничката седница на Општинскиот собор и Соборот на работните заедници, одржана на 11-IV-1968 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ И ИЗБИРАЊЕ НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КАВАДАРЦИ

I. Вуко Каров, се разрешува од должноста потпретседател на Собранието на општината Кавадарци, поради заминување на нова должност.

II. За потпретседател на Собранието на општината Кавадарци се избира Јордан Јосифов, одборник од Кавадарци.

III. Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето.

Бр. 01-2409

11 април 1968 година
Кавадарци

Претседател
на Собранието на општината Кавадарци,
Стојан Андов, с. р.

Оиласен гел

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 205, страна 229, книга IV е запишано следното: Фирмата на Претпријатието за промет и преработка на млеко и млечни производи „Овче Поле“ — Скопје, се менува и ќе гласи: Трговска работна организација на мало и големо „Овче Поле“ — Скопје, согласно одлуката бр. 1338 од 28. XII. 1966 година на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 54 од 23. I. 1967 година. (263)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 293, страна 1, книга II, е запишана под фирма: „Црна Река“ — претпријатие за откуп на кожи и волна од Битола — Откупна станица — Куманово (кај сточниот пазар). Предмет на работењето на откупната станица е: откуп на кожа и волна од работни организации и тоа: кланици, земјоделски стопанства, задруги и др.

Откупната станица е основана од работничкиот совет на „Црна Река“ — претпријатие за откуп на кожи и волна од Битола, со решение бр. 04-24132 од 6. II. 1967 година на Собранието на општината Куманово.

Раководител на откупната станица е Киро Андоновски.

Откупната станица ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 122 од 18. II. 1967 година. (325)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 293, страна 1, книга II е запишано следното: Дејноста на Откупната станица во Куманово на Претпријатието „Црна Река“ — претпријатие за откуп на кожи и волна — Битола, се проширува и со: откуп, манипулација и продажба на мало и големо на сурови и суви кожи, волна, крзно од домашни животни и дивеч, како и влакна и други добиточни отпадоци и пердуви од живина, согласно решението за регистрација на матичното претпријатие, Фи. бр. 101/61 од 15. III. 1965 година и одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 16. III. 1967 година.

Досегашниот раководител на Откупната станица во Куманово, Киро Андоновски, е разрешен од должност. За раководител е назначен Јанко Д. Илиевски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 292 од 31. III. 1967 година. (545)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1027, страна 93, книга V, е запишано под фирма: Претпријатие РИЗ — електроника, телекомуникација — аутомација — Загреб — Индустриска продавница во Скопје, ул. „Христо Ботев“ бр. 34. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на сопствени производи (електронски и електроакустични апарати, уреди, делови и елементи) и други производи од гранката електроиндустрија.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Риз“ — електроника, телекомуникација, аутомација — Загреб, согласно решението бр. 04-12362 од 10. XII. 1966 година на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје.

Продавницата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето, Пишкулкиќ Крешо, генерален директор, Миљеновиќ Симо, директор на сервисно-малопродажната служба, Матевски Владимир, раководител на продавницата.

Потписот е поединечен.

Продавницата нема посебна жиро-сметка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 108 од 15. III. 1967 година. (552)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 789, страна 839, книга IV е запишано следното: Дејноста на Претпријатието за дистрибуција на електрична енергија на територијата на СРМ „Електро-Македонија“ — Скопје, се проширува и со: вршење внатрешни услуги и услуги на трети лица со автомеханичарски услуги, браварски и металостругарски работи, согласно одлуката бр. 01-

47/2 од 18. IV. 1967 година на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 376 од 21 IV. 1967 година. (793)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. V. 1967 година, рег. број 22/55, книга II, е запишана под фирма: Продавница број 2 во Прилеп на Земјоделската задруга „Братство“ с. Палчиште. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мед.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Братство“ — с. Палчиште, со одлука бр. 372 од 23. VIII. 1966 година од задружниот совет и уверението бр. 07-62/864-1 од 26. XI. 1966 година, од Одделението за надзор и контрола — Прилеп.

Раководител на продавницата е Спирковски Алекса, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 81/67. (1033)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. V. 1967 година, страна 405, реден број 14 е запишана под фирма: Продавница, со седиште во с. Гечерлија, Струмичко.

Продавницата ќе ги врши следните дејности: снабдување на населението со неопходните прехранбени артикли, како и продажба на сопствените производи на претпријатието.

Продавницата е основана од Земјоделското претпријатие „Хамзали“ од с. Хамзали, Струмичко. Раководител на продавницата е Тошо Јованов Крстев, кој не е овластен да ја потпишува.

Продавницата е запишана во регистарот врз основа одлуката бр. 414 од 13. III. 1967 година на работничкиот совет на претпријатието и уверението бр. 07-30/2073/1 од 4. IV. 1967 година на Пазарниот инспектор при Собранието на општината Струмичка.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 117/67. (1103)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 334, страна 241, книга II е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Трговското претпријатие со промет на дефектна стока и индустриски отпадоци „Универзал“ — село Богданци Пеев Филипов Благоја со одлука бр. 306 од 28. VIII. 1967 година е назначен за директор и како таков во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува споменатото претпријатие, сметано од 31. VIII. 1967 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 855 од 20. IX. 1967 година. (1501)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 227, страна 651, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Фабриката за огноотпорни материјали „Силика“ — Гостивар, Др. видовски Љубев Видоја, шеф на производството, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност, а во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието како технички директор (на новата должност) со старите регистрирани потписници и тоа: в. д. главен директор Томе Бислимоски и Матески Андреа, директор на стопанско-сметководниот сектор, сметано од 28. VIII. 1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 911 од 16. IX. 1967 година. (1502)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 205, страна 625 е запишано следното: Фир-

мата на Кожарата — Куманово, согласно одлуката бр. 4242 од 13. VII. 1967 година на работничкиот совет во иднина се менува и ќе гласи: Кожара „Куманово“ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 872 од 14. IX. 1967 година. (1504)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 258, страна 1151, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Туристичкото претпријатие „Глобутурист“ — Куманово, бидејќи со одлуката бр. 299/67 од одржаната седница на работничкиот совет на 17. VIII. 1967 година и одлуката на работничкиот совет на Автотранспортното туристичко претпријатие „Југтурист“ — Куманово, се присоединува кон автотранспортното претпријатие „Југтурист“ — Куманово, како погон за туризам во Куманово, со самостојна пресметка.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 892 од 19. IX. 1967 година. (1505)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 49, страна 127 е запишано следното: Дејноста на занаетчиското претпријатие и стовариште за пиво „Сифон“ — Куманово, согласно со одлуката на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост во иднина се проширува и со: производство на сите видови безалкохолни пијалоци и продажба на големо и мало; точење и продажба на пиво на големо и мало, продажба на сите видови алкохолни пијалоци на големо и мало и точење на истите на мало; продажба на цигари, кибрит и др; производство и продажба на сите видови слаткарски производи; продажба на сите видови прехранбени производи како: чоколади, бонбони, кекси, на-политанки, месни производи, и др.

Досегашниот потписник на претпријатието Пешевски Петруш, заменик раководител, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нов пописник на споменатото претпријатие е назначен Стојановски Манев Коце, книговодител. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Јовановски Боривоје, директор, сметано од 20. VI. 1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 618 од 16. VIII. 1968 година. (1351)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, 193, страна 563, е запишано следното: На досегашниот потписник на Стопанското претпријатие за конфекција и постелина „Брокат“ — Куманово, Арсовски Спасо Јордан, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на претпријатието е назначен Трајковски Симонов Миле. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Крстевски Стојан Душан, книговодител, сметано од 27. VII. 1967 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 773 од 17. VIII. 1967 година. (1352)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 205, страна 625 е запишано следното: Фирмата на Фабриката за производство на крупна кожа „Куманово“ се менува и ќе гласи: Кожара — Куманово, согласно одлуката бр. 4242 од 13. VII. 1967 година, на работничкиот совет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 759 од 16. VIII. 1967 година. (1353)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 250, страна 901, книга I е запишано следното: Дејноста на Трговското претпријатие на големо и мало „Тигар“ — Крива Паланка, согласно одлуката бр. 07-1386/1 од 17.VIII.1967 година на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со: продажба на сите видови училишни материјали, учебници, училишни помагала, целокупен канцелариски материјал, канцелариски технички помагала, машини за пишување, машини за сметање, машини за умножување и друг вид машини кои служат за технички помагала во канцелариската и сметководствената работа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 841 од 31.VIII.1967 година. (1355)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 276, страна 801 е запишано следното: Фирмата на Претпријатието за обработка на тутун „Мара Димова“ — Кавадарци, согласно одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 8.VII.1967 година се менува и ќе гласи: „Југотутун“ — здружено претпријатие од Скопје — Организација во состав за производство и обработка на тутун „Мара Димова“ — Кавадарци.

Скратеното име е „Југотутун“ — здружено претпријатие — Скопје — Организација „Мара Димова“ — Кавадарци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 812 од 25.VIII.1967 година. (1357)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 334, страна 1041, книга II е запишано следното: На досегашниот директор на Трговското претпријатие за промет со дефектна стока и индустриски отпадоци „Универзал“ од село Богданци, Митко Матков му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в.д. директор на споменатото претпријатие е назначен Пеев Филип Благоја, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 30.VI.1967 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 729 од 28.VIII.1967 година. (1362)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 162, страна 423, книга I е запишано следното: Испоставата во Гевгелија на Претпријатието за меѓународна шпедиција „Југошпед“ — Белград се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бр. 12, согласно одлуката број 1083/30 од 15.V.1967 година на станбеното претпријатие „Обнова“ — Гевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 830 од 31.VIII.1967 година. (1363)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1093, страна 475, книга V е запишано следното: Претпријатието за градежништво, промет и посредување во прометот „Извор“ — Скопје, на ул. „Индустриска“ бр. 1 е конституирано на 26. VII. 1967 година, согласно записникот од одржаниот состанок на 19.VII.1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 766 од 4.VIII.1967 година. (1406)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 666, страна 451, книга V е запишано следното: Фирмата на Работничко-службеничката менза во Скопје на Комбинатот за чевли и гумени производи „Водно“ — Скопје (во кругот на фабриката) се менува и ќе гласи: Работничка менза при „Га-

зела“ индустрија за чевли и гумени производи — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 800 од 22.VIII.1967 година. (1407)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 795, страна 665, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Складиштето во Скопје на ул. „Романија“ на Претпријатието за промет со градежен материјал, огрев и намештај „Дрвопромет“ — Нови Сад, согласно одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 22. VII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 791 од 22. VIII. 1967 година. (1408)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 159, страна 465, книга III е запишано следното: Досегашниот потписник на Металското претпријатие „Коце Металец“ — Скопје, Милковски Миливоје, шеф на сметководството, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

Потписник на споменатото претпријатие под присилна управа и понатаму останува регистрираниот присилен управник, Стојановски Душко, сметано од 28. VIII. 1967 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 842 од 31. VIII. 1967 година. (1413)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 94, страна 1071, книга II е запишано следното: Фирмата на Претпријатието за поправка на коли и локомотиви — Титов Велес, согласно одлуката бр. 01-2135/12 од 10. VIII. 1967 година на работничкиот совет се менува и ќе гласи: Работилница за железнички возила и конструкции — Титов Велес.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 803 од 22. VIII. 1967 година. (1414)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. VIII. 1967 година, рег. бр. 203/55, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Претпријатието за откуп, производство, обработка и продажба на тутун — Битола и ќе гласи: „Југо-тутун“ — здружено претпријатие — Скопје — Организација во состав за производство и обработка на тутун — Битола. Скратеното име гласи: „Југо-тутун“ Здружено претпријатие — Скопје — организација во состав — Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 247/67. (1461)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 372, страна 89, книга II е запишано следното: Се бришат од регистарот на претпријатијата и дуќаните — Погонот за сечење и печење на цигли во Градско и Продавницата за промет со железарија, електрични материјали и гума, на Трговското претпријатие со промет на граѓа, градежен материјал, огрев и отпадоци на големо и мало „Балкан“ — Градско.

Фирмата на Трговското претпријатие со промет на отпадоци, граѓа, градежен материјал и огрев „Балкан“ — Градско се скратува согласно одлуката на работничкиот совет и ќе гласи: Трговско претпријатие на големо и мало „Балкан“ — с. Градско.

Дејноста на споменатото претпријатие, согласно одлуката на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со: железарија, индустриски и колонијални стоки, прехранбени артикли и земјоделски производи (промет), така што дејноста во иднина ќе се состои во: промет со граѓа, градежен материјал, огрев, отпадоци, гу-

ма, железарија, индустриски, колонијални и прехранбени артикли, како и земјоделски производи на големо и мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 837 од 31. VIII. 1967 година. (1415)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. VIII. 1967 година, рег. бр. 8/55, книга П е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие „Текстил“ од Прилеп, уште со продажба на кожна галантерија, душеци и јоргани.

Оваа промена е извршена врз основа одлуката бр. 707 од 16. VIII. 1967 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Текстил“ од Прилеп и уверението бр. 07—63/289 од 11. VIII. 1967 година од Одделението за надзор и контрола на Собранието на општината Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 230/67. (1464)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, под рег. бр. 436, страна 965, книга IV е запишано следното: Дејноста на Продавницата број 8 во Скопје, на ул. „Иво Рибар-Лола“ (кај гаражата на „Бетон“ — Скопје) на Трговското претпријатие за промет со огревни и градежни материјали на големо и мало „Сеча“ — Скопје, во иднина се проширува и со нафтени деривати, мазира — масла и масти и тоа само: течни горива — масла за ложење (нафта за ложење).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 775 од 17. VIII. 1967 година. (1484)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 436, страна 965, книга IV е запишано следното: Дејноста на Продавницата број 6 во Скопје, на ул. „Првомајска“ на Трговското претпријатие за промет со огревни и градежни материјали на големо и мало „Сеча“ — Скопје, се проширува и со: промет на нафтени деривати, мазира — масла и масти и тоа само течни гориво, масла за ложење (нафта за ложење).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 811 од 25. VIII. 1967 година. (1485)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 852, страна 1121, книга III е запишано следното: Дејноста на Проектантското претпријатие „Мелиопроект“ — Скопје, согласно одлуката бр. 02—755/1 од 1. IX. 1967 година, на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост се проширува и со: проектирање на хидромелиоративни системи, хидротехнички објекти, регулации на речни корита, патишта и високоградба.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 863 од 6. IX. 1967 година. (1490)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 817, страна 535, книга V е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Деловната единица во Скопје на ул. „Беласица“ број 6 на Претпријатието за градежно-монтажни инсталации „Грамис“ — Скопје, бидејќи се издвојува во самостојна стопанска организација „Трговско претпријатие на големо и мало „Универзал инвест“ — Скопје, ул. „Беласица“ бр. 6.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 823 од 2. IX. 1967 година. (1491)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 15. I. 1968 година, рег. бр. 94/55, книга III, е запишано следното: Индустриското претпријатие „Езерка“ од Охрид, е ставено под присилна управа, а за

присилен управник е назначен Јордан Блажевски, кој е овластен да го потпишува.

Горната промена е извршена врз основа решението бр. 01-15234/1 од 28. XII. 1967 година од Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 16/68. (578)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. I. 1968 година, страна 395, реден број 3, е запишано следното: Продавницата број 2 од Радовиш на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје, престана со својата работа.

Престанувањето со работата на продавницата е запишано во регистарот врз основа одлуката бр. 23105 од 8. XII. 1967 година на централниот работнички совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 449/67. (827)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Сметковна книшка бр. 699 на Синдикалната подружница на Заедничките служби на „Електромакедонија“, Скопје.

Ученичка книшка од VIII одделение на име Менка Јанева, ул. „Охридска“ бр. 10, Кавадарци. Здравствена легитимација бр. 36323/1549, издадена од ЗСО — Гостивар на име Шевале Хаџиемини, ул. „ЈНА“ бр. 64, Гостивар. (510)

Здравствена легитимација бр. 78126 на име Емрије Реџеџи, ул. „Преспанска“ бр. 27, Тетово. Земјоделска здравствена легитимација бр. 4353, издадена од Тетово на име Ајемшах Изаири, с. Пирок, Тетово. (512)

Работна книшка бр. 17781 на име Бакш А. Муареми, с. Требош, Тетово. (513)

Земјоделска здравствена легитимација на име Исниша В. Кемали, с. Цепиште, Тетово. (514)

Свидетелство за IV год. издадено од Гимназијата „Панче Попоски“ — Гостивар на име Касам Касами, с. Врановце, Гостивар. (515)

Ученичка книшка на име Менуша Тофилоска, ул. „Братство-Единство“ Гостивар. (516)

Ученичка книшка за V одделение издадена од Основното училиште „Братство-единство“ на име Адеми Вајрами, с. Д. Ваница, Гостивар. (517)

Свидетелство од I и II клас индустриско училиште — машински смер на име Кемалудин III. Вејсели, Гостивар. (518)

Ученичка книшка на име Таки М. Алију, с. Мало Турчане, Гостивар. (519)

Здравствена легитимација бр. 2066, издадена од КЗСО — Филијала — Делчево на име Фидо Миланов Гашов, с. Звегор, Делчево. (520)

Здравствена легитимација бр. 8649, издадена од КЗСО — Пробиштип на име Воге Павлов, с. Древено, Пробиштип. (521)

Здравствена легитимација на име Јовица Живковиќ, Кочани. (522)

Здравствена легитимација на име Катарина Цонева Илиева, с. Јаќимово, Виница. (523)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Пена Чичова, Скопје. (524)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фетије Садрија, Скопје. (525)

Ученичка книшка за завршено VI одделение издадена од Осмолетката „29 ноември“ — Скопје на име Борис Заков, Скопје. (526)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Красимир Јорданов, Скопје. (527)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Исмаил Али, Скопје. (528)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борче Цеповски, Скопје. (529)
 Боена книшка издадена од Карловац на име Атанас Апостоловски, Скопје. (530)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Велика Каранфилова, Скопје. (531)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранимир Вучик, Скопје. (532)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љупчо Герасовски, Скопје. (533)
 Здравствена легитимација бр. 387074, издадена од ЗСО — Скопје на име Белко Трајковиќ, Скопје. (534)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Фатима Алијева, Скопје. (535)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодор Б. Тодоровски, Скопје. (536)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миле Костов, Скопје. (537)
 Ученичка книшка за завршено I одделение издадена од Осмолетката „Тефејус“ — Скопје на име Марјан Мирчевиќ, Скопје. (538)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зора Скаловска, Скопје. (539)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Илинка Трпевска, Скопје. (540)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миливоје Милошевиќ, Скопје. (541)
 Работна книшка издадена од Вирото за труд — Скопје на име Тана Христиќ, Скопје. (542)
 Диплома бр. 10-2701 за квалификуван работник — електро механичар — издадена од ЕМУЦ „Никола Тесла“ — Скопје на име Атанас Атанасов, Скопје. (543)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Репиновиќ, Скопје. (544)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Димовски, Скопје. (545)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Качаник на име Кадише Терезија, Скопје. (546)
 Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Исмаил Касумов, Скопје. (547)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајче Милановски, Скопје. (548)
 Диплома за завршен семинар за квалификуван работник смер — готвач издадена од Угостителската школа со практична обука — Скопје на име Митко Горѓиевски, Скопје. (549)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владимир Стефановски, Скопје. (550)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Струга на име Музафер Гафури, Скопје. (551)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ратка Златкова, Скопје. (552)
 Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Дебар на име Веска и Јила Кузмановски, Скопје. (553)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Николета Јовановска, Скопје. (554)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Борис Маневски, Скопје. (555)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Верка Неделкова, с. Лавци, Битола. (556)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Пеце Неделковски, с. Лавци, Битола. (557)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Јанета Цветковска, ул. „Кленовец“ бр. 48, Битола. (558)
 Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Јосе Домазетовски, с. Драгожани, Битола. (559)
 Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Љубица Котевска, с. Ротино, Битола. (560)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Никола Христовски, ул. „К. Јосифов“ бр. 2, Битола. (561)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Абдула Бајрамовски, ул. „Козјак“ бр. 38, Битола. (562)
 Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Владимир В. Стојковски, ул. „Круме Јоскоски“ бр. 26, Прилеп. (563)
 Здравствена легитимација бр. 41855 на име Петар Савиќ, ДТВ „Партизан“, Крива Паланка. (564)
 Здравствена легитимација на име Кадрије Цафероска, с. Цепиште, Дебар. (565)
 Здравствена легитимација на име Медат Цафероски, с. Цепиште, Дебар. (566)
 Здравствена легитимација на име Адивија Цафероска, с. Цепиште, Дебар. (567)

СОДРЖИНА

	Страна
139. Одлука за просечното траење на користењето на инвалидска односно семејни пензии во СР Македонија — — — — —	225
140. Одлука за валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи остварени во годините 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 и 1966 на ниво на личните доходи од 1967 година — — — — —	225
141. Одлука за користење на средствата за закрепнување на пензионерите во 1968 год.	225
142. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за стопите на додатниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување за покривање на зголемените трошоци на инвалидското осигурување кои произлегуваат од поголема опасност од несреќа на работа или од заболување од професионална болест за 1968 година — — — — —	226
143. Договор за социјално осигурување на адвокатите — — — — —	226
Прописи на општинските собранија	
22. Одлука за буџетот на општината Кавадарци за 1968 година — — — — —	229
23. Одлука за завршната сметка на буџетот на општината Кавадарци за 1967 година —	233
24. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за воведување општински данок на промет на стоки на мало — — — — —	233
25. Одлука за задолжување на општината Кавадарци со инвестиционен кредит кај Стопанската банка во Скопје — — — — —	233
26. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за уредување јавниот сообраќај на територијата на општината Кавадарци —	234
27. Решение за одземање на пасишта дадени на користење на стопански организации	234
28. Решение за ставање под присилна управа на Шумско-индустрискиот комбинат „Страшо Пинџур“ — Кавадарци — — — — —	235
29. Решение за назначување началник на Одделението за внатрешни работи — —	235
30. Решение за разрешување и именување членови на Комисијата за имотно-правни работи — — — — —	235
31. Решение за разрешување и именување членови на Советот за народна одбрана —	235
32. Решение за именување претставници на Собранието на општината Кавадарци во Советот на Медицинскиот центар — Кавадарци — — — — —	236
33. Одлука за разрешување од должноста потпретседател и избирање на потпретседател на Собранието на општината Кавадарци — — — — —	236